


# Мисли Моментите значат. Не колите.

Осигурување на возила

АВТО и МОБИЛНОСТ





## Повеќе мобилност - поголема слобода!

Нашите секојдневни животи се одликуваат со висок степен на мобилност. А повеќе мобилност значи и повеќе слобода и поголем просперитет.

Автомобилот нè прави слободни и ние уживаме во тоа. Преку неговото користење стекнуваме поголема флексибилност при изборот на место на живеење, работното место или при патување за одмор. И токму поради тоа, за повеќето од нас, „кутијата на тркала“, едноставно стана незаменлива.

Сепак, најважна е сеопфатната финансиска заштита на моторното возило, бидејќи тоа чини многу пари и постојаното зголемување на густината на сообраќајот носи уште поголема опасност на патот во нив. Затоа, избегнете ги финансиските предизвици при немили штетни настани и искористете ги уникатните осигурителни поволности.

## Осигурување од Автоодговорност

Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.

## Зелен Картон

При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји членки на системот Зелен Картон.

## Гранично Осигурување

Граничното Осигурување е задолжително за сите странски моторни возила кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.

## КАСКО осигурување

Каско осигурување на моторни возила претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.

## Осигурување од Автонезгода

Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност. Притоа возачот и сопатниците се осигурани во случај на:

- Смрт поради незгода;
- Инвалидитет поради незгода.

## Дополнителна незгода со КАСКО осигурување

Ова осигурување се договара во пакет со потполно каско осигурување на возилото, а осигурани се возачот и сопатниците со договарање на повисоки осигурени суми во однос на автонеизгода во случај на:

- Смрт поради незгода;
- Инвалидитет поради незгода.

## КАСКО Плус (ГПС услуги)

За лична употреба UNIQA ГПС нуди увид во вашето возило, различни видови на известувања со кои возилото е побезбедно – полесно пронаоѓање на возилото при кражба и други поволности и извештаи.

## UNIQA на лице место

- [www.uniqa.mk](http://www.uniqa.mk)  
Овде можете да го најдете нашиот советник.
- +389 (0) 2 32 88 800  
Нашата корисничка поддршка е достапна од 8-16 часот секој работен ден.
- [info@uniqa.mk](mailto:info@uniqa.mk)  
Или едноставно испратете ни E-mail.
- [www.misli.uniqa.mk](http://www.misli.uniqa.mk)  
Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен советник за осигурување.